

Име и презиме: **Дарко Лазаров**

Звање: доцент

Единица на Универзитетот: Економски факултет

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	<b>Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени</b>		Поени
	Конкретна активност  1. Lazarov, Darko and Petreski, Goce (2015) Does Innovation Capacity Constraint Economic Growth in Republic of Macedonia. Industrial organization: Productivity, innovation & technology eJournal, 7 (216). <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14780/">http://eprints.ugd.edu.mk/14780/</a>  2. Lazarov, Darko and Slaveski, Trajko (2015) How Do Institutions Determine Economic Growth: Evidence from the CEE Countries Before and During the Global Economic Crisis. Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal, 7 (72). <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14547/">http://eprints.ugd.edu.mk/14547/</a>  3. Lazarov, Darko and Petreski, Goce (2015) Empirical estimation of transmission mechanisms of the global economic crisis spill-over in the South-East European economics. The Journal of Young Economists, 5 (1). <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14538/">http://eprints.ugd.edu.mk/14538/</a>		
3.	<b>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени</b>		Поени
	1. Lazarov, Darko and Kocovski, Mitko (2015) Empirical estimation of the multiplicative effects of steel industry for Macedonian economy. In: International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management", 9-11 Oct 2015, Skopje, Macedonia. <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14773/">http://eprints.ugd.edu.mk/14773/</a>  2. Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2015) The innovation capacity and economic growth: Empirical estimation for the CEE countries. Economic recovery in the post-crisis period. pp. 53-63. ISSN 978-608-212-052-2 <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14776/">http://eprints.ugd.edu.mk/14776/</a>		
4.	<b>Потпишан годишен договор за научен проект во висина од најмалку 4.000 (четири илјади) евра/година - 4 (четири) поени</b>		Поени
	Конкретна активност  1. Nikoloski, Krume and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Lazarov, Darko and Dimitrova, Janka and Miteva-Kacarski, Emilija and Georgieva Svrinov, Vesna and Koleva, Blagica (2015)		

	Влијанието на квалитетното финансиско известување и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во РМ. [Project] <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14709">http://eprints.ugd.edu.mk/14709</a>	
9.	<b>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</b>	<b>Поени</b>
	Конкретна активност  1. Lazarov, Darko and Kocovski, Mitko (2015) Економска анализа на директните ефекти на индустријата за основни метали во македонската економија. Годишен зборник 2015, Економски факултет, 9. pp. 63-86. ISSN 1857-76-28 <a href="http://eprints.ugd.edu.mk/14542/">http://eprints.ugd.edu.mk/14542/</a>	
		<b>Вкупно поени 18</b>